



МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

Центар за стратешки истражувања

Бул. Крсте Мисирков 2, 1000 Скопје, Република Македонија, поштенски факс 428

www.manu.edu.mk

email: csi@manu.edu.mk

тел./факс: +389 2 32 35 541

Центарот за стратешки истражувања (ЦСИ) при Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) со задоволство Ве известува дека на ден **11ти септември 2018 година** со почеток во **10:00 часот** во **Свечената сала на МАНУ** ќе се одржи научната расправа на тема:

„СПОГОДБАТА ОД ПРЕСПА: МЕЃУНАРОДНО ЗНАЧЕЊЕ И ИМПЛИКАЦИИ ВРЗ ЕВРО-АТЛАНТСКИТЕ ИНТЕГРАЦИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“

Расправата се организира како одговор на потребата од научна и стручна анализа на *Спогодбата за решавање на разликите опишани во Резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Првремената спогодна од 1995 г. и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните* (Спогодба од Преспа) и на општествениот, политичкиот и медиумскиот контекст во кој таа е склучена. Инкорпорирањето на Спогодбата со нејзината ратификација во правниот систем на Република Македонија налага и неопходност од научно толкување на нејзината содржината и објаснување на нејзините импликации врз правните поредоци на договорните страни, но и врз билатералните и меѓународните политички, дипломатски, економски и други односи.

Учество на расправата ќе земат повеќе членови на МАНУ, еминентни научници, претставници на органите на власта и на акредитираните дипломатски мисии во Република Македонија. Работни јазици на Расправата ќе бидат македонскиот, албанскиот и англискиот. Симултан превод ќе биде обезбеден за секој учесник.

Повеќе податоци се достапни во програмата за Расправата во продолжение.

Раководител на ЦСИ МАНУ,

Акад. Владо КАМБОВСКИ





МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

Центар за стратегиски истражувања

Бул. Крсте Мисирков 2, 1000 Скопје, Република Македонија, поштенски факс 428

www.manu.edu.mk

email: csi@manu.edu.mk

тел./факс: +389 2 32 35 541

НАУЧНА РАСПРАВА

„СПОГОДБАТА ОД ПРЕСПА: МЕЃУНАРОДНО ЗНАЧЕЊЕ И ИМПЛИКАЦИИ ВРЗ ЕВРО-АТЛАНТСКИТЕ ИНТЕГРАЦИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“

ПРОГРАМА	
Дел 1: МЕЃУНАРОДЕН И ПОЛИТИЧКИ КОНТЕКСТ И ЗНАЧЕЊЕ НА СПОГОДБАТА	
Модератор: акад. Владо Камбовски , раководител на Центарот за стратегиски истражувања при Македонската академија на науките и уметностите	
10:00-11:30	акад. Таки Фити , претседател на Македонската академија на науките и уметностите г-дин Зоран Заев , претседател на Владата на Република Македонија г-дин Стојан Андов , прв претседател на Собранието на Република Македонија г-дин Бујар Османи , заменик на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за Европски прашања г-дин Никола Димитров , министер за надворешни работи на Република Македонија Н.Е. г-дин Џес Л. Бејли , вонреден и ополномоштен амбасадор на Соединетите Американски Држави во Република Македонија Н.Е. г-дин Кристијан Тимоние , вонреден и ополномоштен амбасадор на Франција во Република Македонија Н.Е. г-дин Томас Норберт Герберих , вонреден и ополномоштен амбасадор на Германија во Република Македонија
11:30-12:00	Изјава за медиуми
Дел 2: ТОЛКУВАЊЕТО НА СПОГОДБАТА И НЕЈЗИНИТЕ ИМПЛИКАЦИИ	
Модератор: проф. д-р Владо Поповски , редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје	



12:00-13:30	<p>акад. Владо Камбовски, раководител на Центарот за стратeгиски истражувања при Македонската академија на науките и уметностите <i>наслов: „Природа, цел и толкување на Договорот од Преспа“</i></p> <p>акад. Георги Старделов, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите <i>наслов: „Да го урнеме македонскиот берлински суд меѓу нас и светот“</i></p> <p>проф. д-р Владо Поповски, редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје <i>наслов: „Карактерот и импликациите на Договорот од Преспа“</i></p> <p>г-дин Дејвид Стивенсон, поранешен раководител на одделот за политички и економски прашања во Амбасадата на САД во Скопје <i>наслов: „Building Political Consensus as a Prerequisite for Successful Implementation of the Prespa Agreement“</i></p> <p>проф. д-р Вели Креци, вонреден професор на Факултетот за современи општествени науки при Универзитетот на Југоисточна Европа <i>наслов: „Анализа на пристапот и содржината на Договорот“</i></p>
13:30-14:00	Кафе-пауза
14:00-15:30	<p>проф. д-р Блерим Река, проректор за меѓународни односи на Универзитетот на Југоисточна Европа и редовен професор на Правниот факултет <i>наслов: „Геополитички импакт на македонско-грчката спогодба“</i></p> <p>проф. д-р Нано Ружин, ректор на ФОН Универзитетот и редовен професор на Правниот факултет <i>наслов: „Интерните и екстерните последици од склучувањето на билатералниот договор меѓу Република Македонија и Република Грција“</i></p> <p>проф. д-р Горан Коевски, редовен професор и декан на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје <i>наслов: „Придобивките за Република Македонија од успешно спроведените евро-атлантски интеграции (економско-правни аспекти)“</i></p> <p>г-дин Љубомир Гајдов, член на тинк-тенк телото „Глобална иницијатива за истражување на стратeгиски проблеми“, Центар за стратeгиски истражувања, МАНУ</p>



<p><i>наслов: „Спогодбата од Преспа, промена на парадигмата во Република Македонија и за Република Македонија“</i></p> <p>г-дин Љупчо Арсовски, амбасадор</p> <p><i>наслов: „Република Македонија на крстопат“</i></p> <p>г-дин Ѓорѓи Филипov, амбасадор</p> <p><i>наслов: „Интелектуалната сопственост на македонските компании и Спогодбата од Преспа – импликации“</i></p> <p>Дискусија</p>	<p>Затворање на расправата</p>
--	---------------------------------------

*****НАПОМЕНА:** Работни јазици на научната расправа се македонскиот, албанскиот и англискиот.

Симултан превод ќе биде обезбеден за секој учесник.

